

ИНФУЗИЈА ЗА

За време на собраниската расправа опозицијата влета во сопствената пајакова мрежа. Имено, пратениците немаа можност да дојдат до собраниската говорница, бидејќи нивните колеги од владејачкото мнозинство ги претркаа во пријавувањето за збор.

"Интерпелацијата за Владата беше во лошо избран тајминг, бидејќи врвен приоритет од национален, државен и граѓански интерес е референдумот", изјави потпретседателката на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка Самоиловска - Цветанова.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Кабинетот на Хари Костов успеа да ја амортизира својата прва интерпелација, користејќи ја нешалантност на ВМРО-Народна,

која се истрча со барањето и затоа беше нокаутирана од страна на владејачката коалиција, која всушност ја избра нивната тактика, први се пријавија, а потоа сите зборуваа на долго и на широко.

На тој начин, Владата може мирно да спие во следните деведесет дена, иако имаше многу аргументи за нејзино паѓање. Собраниската дебата покажа дека владејачката коалиција ја искористи интерпелацијата на 24 опозиционери, претежно приврзаници на Георгиевски, за да си ја поврати загубената самодоверба по референдумските настани, а опозицијата и натаму е разединета, јалова и немоќна во нејзините иницијативи. По крај ова, расправата покажа дека Љубчо Георгиевски ги жртвуваше своите 'пајташи', а тој наводно мирно го прифати дебаклот на опозицијата.

ОБВИНУВАЊА

Собраниската арена не донесе ништо ново за парламентарната демократија, туку покажа дека земјата уште повеќе навлегува во политичка криза. Дискусиите се одвиваа по стариот терк, опозицијата со многубројни обвинувања на сметка на Владата, која не ги исполни изборните ветувања: за решавање на проблемите со невработеноста, со криминалот и со корупцијата. Пратениците, пак, од позицијата, во одбрана на премиерот Костов и неговите министри, ги демантираа ваквите наводи, вра-

ќајќи ги ударите со споредби од времето на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ.

Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Жарко Караџоски зборуваше од името на иницијаторите, велејќи дека првата причина за поднесување на барањето е тоа што тие сметаат дека безбедноста на граѓаните е целосно загрозувана.

"Кредитбилитетот на Владата - истакна Караџоски - го сруши Законот за територијалната организација, со начинот на кој се донесе, се предложи и се изгласа". Тој додаде дека "180.000 потписи на граѓаните во иницијативата за референдум значат дека со Законот нешто не е в ред". Караџоски се осврна и на импровизацијата во



ХАРИ КОСТОВ

одбележувањето на "Илинден" и на главните историски настани за македонскиот народ, потоа на хаосот во здравството, што резултира со недостатоци на лекови. Пратеникот ја посочи и правата меѓу премиерот и министерот за економија во врска со "Макпетрол", легализирањето на Тетовскиот универзитет, како удоволување "на една етничка заедница".

"Македонија се наоѓа на последното место по странски инвестиции на Балканот", истакна Караџоски, посебно осврнувајќи се на падот на индустриското производство. Според него, премиерот и неговите министри проблемот го бараат во Заводот за статистика, а покрај ова најгорливиот проблем во државата е бројот на невработените. Тој истакна дека не треба да се прават споредби со минатото, туку дека граѓаните сакаат да видат што ги очекува.

Неговата сопартиска Марија Којзеклиска рече дека во Владата има комплетна конфузија, а секој министер функционира сам за себе. "Министерот за економија Стевчо Јакимовски е во конфликт со премиерот, а министерот за транспорт и врски, Агрон Буџаку, сам кажа дека не одговара пред Костов, туку пред својот лидер Али Ахмети", посочи Којзеклиска. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓи Трендафилов, ја обвини Владата дека масовно вработувала припадници на етничките заедници, без конкурс и без соодветно образование.

"Ако добиете понуда од НАСА и испратите тројца космонаути на обука, задолжително ќе најдете двајца припадници на некоја малцинска заедница, независно дали тие се квалификувани", објасни Трендафилов.

Премиерот Хари Костов рече дека седницата е здо-



"КРЕДИБИЛИТЕТОТ НА ВЛАДАТА ГО СРУШИ ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА", ИЗЈАВИ ЖАРКО КАРАЏОСКИ ОД ВМРО-ДПМНЕ

девна, непродуктивна, со пашални, неаргументирани обвинувања, и како иницијатива во која бадијала се потрошени пари, зашто однапред се знаело дека опозицијата нема шанси да стори нешто.

"На 15 септември 2002 година на Македонија не ѝ се случи 11 септември, туку граѓаните се ослободија од структура на луѓе која можеше да го осмисли, режира и да го спроведе сценариото 'Раштански лозја'. Петнаесетти септември беше катастрофален само за коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, кога нивното владеење се урна како кула од карти", се бранеше Костов.

Според премиерот, Владата има слаба организација на министерствата при користењето на средствата.

"Тука опозицијата има право. Тоа е лошо планирање. Ако програмите добро се планираат, не може вина да се бара во Законот за јавните набавки", истакна Костов.

БАДИЈАЛА

За време на собраниската расправа опозицијата влета во сопствената пајакова мрежа. Имено, пратениците кои бараа да се гласа за недоверба на Владата речиси и немаа можност да дојдат до собраниската говорница, бидејќи нивните колеги од владејачкото мнозинство ги претркаа во пријавувањето за збор. Од повеќето пријавени дискутираа само десетина, а меѓу нив не беа ниту лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ниту иницијаторот за гласањето Љубчо Георгиевски, ниту, пак, пратениците од ДПА.

"Ова е смрт за демократијата. Во договор меѓу Владата и парламентарното мнозинство играме квискотека, кој побрзо со прстот ќе стисне на копчето. Немаме намера да бидеме декор и затоа ја напуштиме седницата", истакна координаторот на пратеничката група на ДПА, Замир Дика.



Тој претходно побара да зборуваат само еден до двајца пратеници од една партија. Но, претседателот на Собранието, Љупчо Јордановски, го одби неговиот предлог со образложение дека е спротивен на Деловникот.

Потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, најави дека ако власта и натаму им ги затвора устите во институциите, тие ќе најдат некои други места каде што ќе зборуваат.

"Во Собранието имавме политичка и етничка мајоризација. Ова води кон лошо. Не знам дали Албанците и натаму ќе треба вака мазохистички да се борат за да учествуваат во системот на државата и за да се интегрираат во институциите. Во спротивно, има многу начини опозицијата да го артикулира политичкото мислење", оцени Тачи.

Во врска со редоследот на говорниците, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ практично беа оневозможени да дискутираат, односно позицијата ги надмудри.

Пратеникот Блаже Стојановски се обиде да му овозможи на Љупчо Георгиевски да зборува, но Јордановски образложи дека "за да се слу-



НА РАСПРАВАТА, МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ МАВТАШЕ СО ДОКУМЕНТИ ЗА ОКТА И ГАСОВОДОТ, СО ШТО ГИ ОФРЛАШЕ ОБВИНУВАЊАТА ЗА ПАДОТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ТОЈ ИСТОВРЕМЕНО И РЕПЛИЦИРАШЕ НА ОПОЗИЦИЈАТА, СО НЕКОНТРОЛИРАНО СМЕЕЊЕ.

"ПАДОТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ПО ПАДОТ НА ВЛАДАТА НА ГЕОРГИЕВСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ НА КАРАЌОСКИ. НИЕ НЕ ГИ БРКАМЕ СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ТОА ГО ПРАВЕВТЕ ВНЕ. НИЕ НЕМАМЕ НИТУ ЛАВОВИ, НИТУ ТИГРИ, НИТУ РОТВАЈЛЕРИ НА СИНЦИРИ", ИЗЈАВИ ЈАКИМОВСКИ.

чи тоа, треба уште 30 пратеници да се откажат од своите говори".

Жарко Караџоски од ВМРО-ДПМНЕ рече дека ваквата одлука е спротивна на Деловникот на Собранието. "Пратениците имаат право да се пријавуваат, одјавуваат и да го менуваат редоследот. Во Деловникот никаде не стои дека мора да се почитува некаква листа", истакна Караџоски.

Министерот за одбрана Владо Бучковски ѝ порача на опозицијата дека бадијала се буни, бидејќи тие цел ден го искористиле за дискусии.

"Со вашата тактика не им дозволивте на пратениците

од ДПА да ги кажат забелешките. Од власта зборуваа само двајца пратеници. Вие ги избркавте ДПА од седницата", изјави Бучковски.

"Можеби сме субјективни, но дискусијата која се водеше во Собранието не беше на штета на Владата. Опозиционите пратеници не понудија мегдан за сериозна дебата, а нивните напади адресирани до Владата беа неаргументирани и паушални. Единствената вистинска критика, со соочување на аргументи и со понуда за поинаква визија во здравството од ВМРО-ДПМНЕ, беше дискусијата на Ѓорѓи Оровчанец", изјави потпретседателот на СДСМ и минис-

тер за одбрана, Владо Бучковски.

Тој потенцира дека Владата и нејзините министри биле подготвени аргументирано да им реплицираат на пратениците, доколку за тоа имало потреба.

"Со поднесувањето на интерпелацијата не изгуби Владата, туку најголемата опозициона партија, која покажа дека во нејзините редови владее хаос", оцени Бучковски.

Пратениците кои му се лојални на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, беа резервирани околу интерпелацијата за доверба на Владата. Тие сметаат дека тајмингот бил погрешен и промашен, а поради тоа се изгубени драгоцено време, внимание и енергија кои требале да се пренасочат кон подготовките за претстојниот референдум.

"Стоиме на ставот дека интерпелацијата за Владата беше во лошо избран тајминг, бидејќи врвен приоритет од национален, државен и граѓански интерес е референдумот. Имајќи го предвид лошиот Деловник за работа, текот и исходот на седницата беше однапред предвидлив. Нашите ставови за Владата се познати, таа нема капацитет. Токму од овие причини не ја потпишавме интерпелацијата", изјави потпретседателката на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка Самоилоvsка - Цветанова.

Според неа, по изгласувањето на довербата, Владата ја зацврсти својата позиција, иако резултатите од нејзината работа директно ги чувствуваат граѓаните.

Пратениците од ПДП оценуваат дека опозицијата настапила неорганизирано и неподготвено, и затоа се очекувае дека Владата нема да падне.

"Владата помина многу лесно, иако јас лично и ПДП не сме задоволни од тоа што го прави. Сметаме дека носителите на извршната власт сè уште се анемични и не можат да се носат со проблемите, особено во областа на безбедноста, економијата и социјалата", изјави пратеникот Исмет Рамадани.

